

Убавка Гајдова

Употребата на сум-перфектот при раскажувањето на народните приказни во дијалектите на македонскиот јазик

Едно од често поставуваните прашања, кога станува збор за македонскиот глаголски систем, е употребата на формите од типот *сум + л*-форма што го континуираат стариот словенски **l*-перфект. Според општата дефиниција, овие форми искажуваат минати настани без конкретна локализација на временската оска и во *Граматиката* од Конески (1982 : 461–481) се определуваат на две нивоа – употребени за директно кажување (што подразбира засведоченост на минатиот настан од страна на говорителот) и за прекажување на туѓи зборови (што значи незасведоченост на настанот од страна на говорителот). Во овие рамки понатаму може да се утврдуваат и низа специфични употреби. На темпорален план формите на минатото неопределено време (перфект) се диференцираат од формите на минатото определено време (аорист и имперфект) во однос на неможноста/можноста да се утврди јасна локализација на минатиот настан на временската оска. На модален план овие форми се разликуваат по прашањето на засведоченоста на настанот од страна на говорителот. Така, во Граматиката (1982: 463) се вели дека формите на минатото определено време „секогаш претполагаат одвивање на дејството во наше присуство и при лично восприемање, или пак такво претставување на дејството – како сами да сме го восприемале“. Ваква спецификација не може да се утврди за минатото неопределено време. Па, како основна диференцијација меѓу формите на минатото определено и минатото неопределено време се јавува засведоченоста: незасведоченоста на минатиот настан. Она што исто така треба да се потенцира е можноста минатото неопределено време да навлезе во сферата на употреба на минатото определено време, па да означува настан локализиран на временската оска, од типот: *Сум спанал но-*

кеска во еден, сум зел леїче, сум му дал да јаде, та шака одвај да се заїлайши ... (1982: 462). Од друга страна, пак, при раскажувањето на народните приказни (настаните во народните приказни од аспект на опозицијата *оїпределеност* : *неоїпределеност* спаѓаат во сферата на неопределеността) може да се забележи мешање на формите на минатото неопределено време со формите на минатото определено време. За ова Конески (1982: 479) вели: „Во стилот на народната приказска имаме често мешање на формите од минатите определени и неопределени времиња, со кое се изменува наспоредно становиштето на раскажувачот спрема случката: ту ја предава како пред негови очи да се одвивала, ту пак преминува во обичниот тон на приказната, во прераскажување: *Кога видоа девојките, на чудо стапанаа и сред река заспанаа и фатиле да му се молат на овчарот* (М. Цепенков); – *Си беше еден шапико и една мајка. Им дал Господ едно дейче* (Е. Спространов)“.

Токму оваа ситуација ни го привлече вниманието особено имајќи го предвид тоа дека нема комплетно поклопување на функциите на *сум*-перфектот на целата македонска јазична територија. Односно, си го поставивме прашањето дали мешањето на определените и неопределените времиња во македонските народни приказни е резултат само на стилот на раскажувачот, или дали стилот на народниот раскажувач сепак зависи од тоа каков е правецот на развој на формите на минатото определено време (*сум*-перфект) и формите на минатото неопределено време (*сум*-перфект). Како извор на податоци за ситуацијата во македонските дијалекти ја користевме збирката *Тексиови од дијалектиште на македонскиот јазик* од Б. Видоески (2000).

Познато е дека т.н. категорија *їрекајсаноси* отсуствува во југозападните македонски говори каде под влијание на ароманскиот и на грчкиот јазик како форма на перфектот се наметнува конструкцијата *имам + -н-/ї-* придавка, а се губат формите на стариот **l*-перфект и со тоа и самата *l*-форма. Поради оваа ситуација настапува и поинаква функционална оптовареност на минатото определено време во овие говори.

Така, за територијата од Корчанско е типично раскажувањето на приказните со формите на аористот и имперфектот: „*Побен'a'e 'енаи 'еден в'алк, 'ена лис'ица и 'ено м'аре, да-сї'оре 'ено разбар'анје. Влег'oje во-'ена в'арка йо-м'оре, и, ...; Кр'али М'арко б'ё б'олен кл'їште.*

Имѣшие 'ена с'есѣра ...“ (366). Слична ситуација се констатира и во Костурско: „*Во-'едно с'ело џ'олојна р'исјанско и џ'олојна џ'урско си-б'еше 'еден џ'ој и 'една џ'ојаѓа. П'окрај к'уќаја на-п'ојо ј'ечешие 'една м'ала р'ека ...*“ (Ошчима, 351). На истата територија може да се констатира мешање и немотивирана употреба на аористот и имперфектот, од една страна, и на сум-перфектот, од друга страна: „*Си-б'иле 'една ж'ена и 'еден м'аши. Та: ж'ена б'еше н'оѓо уб'ава. Секоје 'уѓро од'еше за-в'ода. На-п'ајашо го-с'ир'еши џ'ојо: ...*“ (Арменско, 354).

Воопшто, употребата на аористот и имперфектот во инципитите на народните приказни спаѓаат меѓу најверливите примери за нивната функција на општ претерит (сп. Тополињска 1995: 215). Во врска со ова Тополињска, истражувајќи ги македонските јужни говори, констатира дека на крајниот југозапад (Костурско, Корчанско) аористот и имперфектот се носители на претеритот, во централниот дел од јужните говори во рамките на претеритот влегува и сум-перфектот, и при тоа, може да се утврди јасна диференцијација меѓу определените (аорист и имперфект) минати времиња и неопределените (сум-перфект и има-перфект) минати времиња. За последната констатација сведочат и инципитите на приказните во кои редовно се среќава минато неопределено време. На крајниот југоисток се констатира зона на мешани инципити, што значи се работи за зона на ширење на употребата на синтетичните минати времиња во сферата на универзалното минато време. Во врска со употребата на аористот и имперфектот, од една страна, и сум-перфектот, од друга страна, во говорите на селата Сухо и Висока, Голомб (1960/61: 161–165) констатира дека аористот и имперфектот се употребуваат како генерализиран претерит и се немаркирани по за-сведоченост, додека сум-перфектот се специјализира за исказување на темпорална неопределеност во минатото и тоа за исказување на настани не непосредно опсервирали туку *ex post* констатирани од говорителот, што зборува дека преовладува модалната компонента кај конструкциите од типот: *сум + л-форма без оглед на тоа што нема граматикализирани показатели на т.н. категорија *прекажаносӣ*.*

Ситуацијата во стандардниот јазик е најблиска до онаа во централните јужни македонски говори, што значи дека во стандардниот јазик јасно се прави разлика меѓу определеното минато време (аорист и имперфект) кое е маркирано како + засведочено и минато-

то неопределено време, односно, сум-перфектот, кој е маркиран како +/- засведочен, што само по себе наметнува дека минати незасведочени настани, вклучувајќи ги и народните приказни се раскажуваат со формите на сум-перфектот. И најчесто е така.

Сепак, се знае дека од македонските централни говори, во битолскиот говор е регистрирана ситуација, што се доближува до онаа во костурско-корчанските говори, односно дека во Битолско како основни носители на минатоста без оглед на засведоченоста/незасведоченоста на настанот се наметнуваат аористот и имперфектот. Тука може да се регистрираат примери од следниот тип: *Си-б'еше шо--не-с'и-беше. Си-б'еше една-б'аба и еден-д'едо. Си-н'емале д'еца. Си-н'ашле едно-ч'үйе и му-х'о-кл'аме иметио Качка Каличка. Еден-д'ен д'едошто и б'абайа 'ојдоа үрква и му-р'екле на-ч'үйеши да-не-ш'арашива ф-куки ...* (Битола, 64); *Си-ана 'едно вр'еме, б'еше 'еден бек. Му в'ели 'анкашта н'еѓо: ... И штој з'ема рабаши: и к'оли да н'осаш к'амен и кл'ава м'ајстори, и д'игна авли:ши шо кон'ашиши* (Дихово, 65); *Б'еше една-ж'ена и-еден-м'аши. Тије н'емаа ч'елаш и си-ш'р'аш ш'уабеш ... Им-се-р'оди д'ешие, ш'оа р'асшие, ш'орасшие и си-ш'игна за-ж'енен'е.* (Слоештица, 72); *Си-б'еше еден-ч'оек и си-ш'ераше жеми-цилук, жемија со-к'ојрина. 'Имаше една-ж'ена с'ама д'ома, н'икој не-вл'агаше к'ај-не: да-в'идиш ...* (Сапотница, 74).

Сега ќе ги претставиме и забележаните примери од другите македонски западни говори во кои се констатирани мешани инципити, и тоа започнувајќи од Скопско: *'Имаше еден-ч'оек б'оѓаш и-с-имаше ж'ена 'уба. И с-имаше дв'е д'ечиња м'аши. 'Ама на-ч'оекоф коа-ќе-л'еѓне да-с'ије и на-с'онот н'екој-си ч'оек му-д'оѓал и му-в'икал: ... И ч'оекоф н'e-смеел да-се-р'еши н'шиши ... И ч'оекоф ш'очна да-д'ава к'ому н'ива, к'ому л'ивада, к'ому вал'ајца ... Најпосле му-осианала ушише к'укашта и н'еа ја-дал* (46–47). Во Велешко се констатираат веќе поголем број примери од овој тип: *Еден-м'аши и една-ж'ена, како 'умреа, осиаштила ш'р'и д'еца с'ираши, үрни сир'омаси, сирадни за-л'еѓ. Најмалишти шчи-б'еше од-бр'акашта – го в'икаа Џаџо – се- 'искачи да-с'ака што-штаф'аниши некое-ш'арче л'еѓ оши-ш'ашка-си и м'ајка-си. Најде ш'р'и с'риа ... П'очнале да жн'ијаш. 'Едно наведн'уење, една ш'осиаштила исиаштила сè. Како-шчи-жн'але, 'исиаднал Дефош ...* (Рудник, 52) *Имаше еден орач и ораше. Орачот си донесе семе. Носејќи семе, леїнало оши небошто едно шиле, врр во дисаёшие, му го*

исклъва семејшто (Мартолци, 56). Продолжувајќи кон југозапад во Прилепско го забележавме следниот пример: *Коми'ијата 'еднуши ошиде кај-Насирад'ин-оца да-му-ѓо-ш'осакати маѓарешто да-^хоји до-вodeјница.* ^х*Оциата му-р'ече: ...; 'Ошиде во-едно-к'афе Насрад'ин-оца.* 'Ама н'икој не-м'у-ситоре ч'ес. *Б'еше 'искинати мн'огу, и н'икој не ме-с-ошул'уаше ...;* *Една в'ечер во-комиштише 'имало шт'атилија и р'азбрал Насрад'ин-оца, и ѝ в'елишти на-жен'атиа-му:* (Дебреште 62–63). Движејќи се сè уште во рамките на централните македонски говори, слична ситуација може да се констатира и во Кичевско: *Дојде една-'аждеја со-д'евешт глај. Ко-ш-се-с'аде, се-к'аче на-ено-шт'еше в'исоко. Се-р'асилаче и шушиши штр'и с'олси. Тие штр'и-солси ѓо-одн'есоа Сит'амбол штол'ојнашта.* *Р'азбрал ц'арош за-штада-р'аботиа, се-штулел на-шт'ешешто и р'екол ...* (Кичево, 78); *Б'еше еден с'иромаф. 'Имаше штр'и д'еца м'ашики. Б'еше шт'олку с'иромаф ч'оек штоб-не-моји д-и-издржашти д'еџава. Го-з'еде юсистарошт'о-дејше ...* (Мало Црско, 80).

Од западните периферни говори констатиравме мешање на формите на минатото определено и минатото неопределено време во Преспанско (долнопреспански и горнопреспански говори): *Била една ствара, имаш едн'о дејше. Дејшето умно много.* Дојде на време за да се жени. Найраи брак, зве ствојанка, не му доиде пролик'ијата н'егдо... (Граждено, 141); *Ние н'е-сме д'иј до ез'ерошто. П'ол'јешто ешто до-ез'ерошто. Селошто ешто-шт'олвин с'ашти до-ез'ерошто. ... Манастир има Мала Богор'ојца и штој Грија ѓо-р'асија, им'ан'ешто ѓо-з'еде. Н'е-зnam к'акоф б'еше шт'орано. Прик'ажваа за-ц'ар Самоил, шал'аштише му-б'иле шт'ука...* (Роби, 144); *Бил некој зенѓил чоек. Имел едно д'еше. Ама штој зенѓиниото беше на царски леј и дејшето него: ѓо научи многу ука, секаква штоб имаше. И штој му осашти весја на дејшето, му велишти: ...* (Пустец, 137).

Во последните примери забележавме дека од раскажување со сум-перфектот во првата/првите реченици потоа се продолжува со раскажување со аористот и имперфектот. Ваква ситуација во помал обем може да се констатира и во дримколско-голобрдскиот, реканскиот говор и во говорот на македонското муслиманско население од Струшко: *Б'ил н'екој Ас'ан-ага штоб-ѓо-штр'икажвешт. И штој имал с'амо една-м'ајка. 'Имел некој-с'едум ч'ифлиси ... И штој штоја сушана и-з'еде штоја да-расшт'оредвешт штој. Им-штушиши на-сиромасише што-малу-штари и-м'ајке-си е-штушиши ѹ-нејзе. И-шт'омина вр'емето оши-ц'арситошто н'его: И-штоја ѓо-ошијани ц'арош и- ш-однеса шак во-к'укија н'егдоа ке-м'ајка му*

... (Луково, 154–155); *Сиромаф* 'еден ч'уал некое-л'озје. *Му-т'ошила лис'ицата в-л'озје.* ... *Царот е-р'ече на-лис'ицата:* Да-о д'онесеш да-о-в'ида ш'о-чоек-е, 'есии. *Лис'ицата се-вр'ати н'азаш во-л'ојзето и-мур'ече на-сиромајот:* ... 'Овја сајб'ијата од-л'ојзето го-з'е лис'ицата да-о-н'осеји ке-ц'ароји... (Веле Брдо, 170); *Во-с'елошто гов'едароји б'ил најс'иромаф ч'овек. И еден-д'ен т'очна да-му-в'ика на-сел'анецот:* ... (Пагаруша, 174); *Си-б'ил еден-ц'ар, си-имал т'р'и с'инови и-т'р'и к'ерки.* ... 'Оделе, 'оделе д'енита додека-се-с'емнало во-една-т'усит'елија м'есто. *И-т'у'е зач'инае 'оѓон да-веч'ераји. Веч'ерае д'в'ајцата бр'ака и-л'еѓнае да-с'и'иет.* Најс'ириоји 'осијана да-и-ч'уват као-с'ир'ажар (Мелница, 171–172); *Си-б'ее т'р'ојца бр'ака. Д'в'ајџава бр'ака б'иле сл'ожни, т'р'еќиоф не-ѓо-с'акаји д'ома. Го-имаеш за-н'ајдолна р'ака, и ѓо-т'уштие да-си-'оји.* „'Оди – му-р'екое – во ф'ил'ан т'л'анина, да-'оји, да-т'оји ал да-се-н'е-враштии“. *Тој не-зн'аеше шт'о-е т'еа ...* (Лабуништа, 116).

Освен посочената ситуација во јужните македонски говори, во останатите говори од македонското југоисточно наречје мешани инципити забележавме уште во тиквешко-мариовскиот говор, сп. прво почетокот на приказните од с. Никодин, Конопиште и Витолишта, кои комплетно се раскажани со посочените форми: *Б'ја т'р'о-ица бр'ака. Кинис'аа ќе-одаји, ќе-бар'аати живејачка. Излеѓ'оа како-на-тлан'ината ...* (Никодин, 214); *Си-б'еше едно-вр'еме еден-т'оји. 'Он како-чорбац'иа у-с'ејошто н'е-му се-рабојеше, та-се-договор'иа сос-тойад'ината да-ѓл'ават еден-м'омок ...* (Конопиште, 215); *Два'ица триат'ели од'амна не-беа се-вид'еле. 'Еднаш се-среј'иа на-тазар'иичето во-ѓр'адоји и-едниот забел'ежа на-ал'ичето на-др'угиот ц'рно к'рїче, та-му-в'ели: ...* (Витолишта, 220).

Во дел од приказните од раскажување со сум-перфектот се преминува на раскажување со аорист и имперфект: *Си-б'иле т'ајко и м'ајка. 'Они си-им'али 'една к'ерка, а вик'али Личношто М'аре. Кога д'ошила на-шесн'ајсей ѓод'ини, она како-дев'ојче си-з'има г'ерѓефоји сфиленi к'онци, 'оде у-градината да-в'езе. ... 'Она тлач'еќи си-'иде кај-м'ајка-и и на-м'ајка-и та-б'еше ч'удно 'ошти ск'оро си-д'ојде од-б'аишата. М'аре и в'ика на-мајка-и: М'ајко ... Така до-т'р'и д'ена т'илето се-и-ја-ву'еше 'ошти 'она ќе-з'еме м'ришво м'омче ...* (Неготино, 207).

Спуштајќи се кон југ, слична ситуација се констатира и во Долновардарско: *'Имише адн'а дув'ица сус-адн'о м'ашко д'ејте. Таа ѓу-*

уч'и з'енеети. Нииштио з'енеети не-ф'ати – само риб'ар. К'ути-му м'ајка-
му тир'и в'адици ... Уд'е уф-ад'ин əр'ати əул'ем, ц'арски. И тиам сидн'ал
уф-ад'ин сирум'ашки 'ан... (Кукуш, 280); 'Имаше дн'о кад'ија да-му-
дојд'e Сириатин-'оца. Му-рич'e кад'ија на-Сириатин-'оца: ... Кад'ија му-
тишити и м'ајка-ти да-тиов'ари тиифтерјиите-му. 'Он, к'ак си-је-з'ел
м'ајка-ти, х'оди и је-тирод'ава ... (Киречкој, 293).

Мешањето на определените и неопределените времиња може да се следи и во Еницевардарско: *Некуј-си əу-уч'ил д'ејти н'оѓу. Гу-
уч'ил д'ејти н'оѓу, 'ама д'ејти си-најуч'ил ка-тир'еба си-најуч'ил н'оѓу.* 'Ex,
си-вårн'алу д'ејти д'ома, 'ама əу-најд'ува тиатику-му д'ајд'ана. Му-
тијдн'a ж'алус на-д'ејти за-тиатику-му ка-əу-вид'e ... 'E, тиогај д'ејто са-
најжал'tи ка-əу-вид'e тиатику-му тиолку тијдн'ати (Корнишор, 303).
Следуваат примери од Мегленско: *Вуденич'арути има'l росн'ици и-
оит'ишила лес'ициата, са-најјад'ела су-русн'ици и тиа: шо-му-осијан'a си-а-
намачк'a əл'авајти и си-избeг'a. Пo-тијтути кoгa-əу-сiтигн'a в'олкути и-
файти и лес'ициата дa-му-се-тил'ака на-в'олкути и му-в'ика: ... Сараќиново,*
(316). *Си-б'иле тир'имина бр'атиќja. Дв'еши əул'еми са-лаф'ија дa-одати
на-тич'ал'ба, тум'алити бр'атие не-сак'але да-əу-з'евати на-тич'ал'ба ...* (Тресино, 318). Ќе ја претставиме и ситуацијата во Кајларско: *Идну-
вр'еме б'иле дв'е тириати'ели, 'ама ајнац'иј, димб'ели, н'e-му-сa-рaб'oти.
И-з'евати с'ea тиул'ека-тиул'ека д'ек к'оати на-л'ојзитио. ... Тиа, ка-са-
најс'ија, са-рaзбуд'уваати, с'акати дa-са-сф'ал'ати с'ега. ... И риитиа с'ea
дa-ск'окнати утиш'аму ...* (Тремно, 323).

Ситуацијата на крајниот југозапад и крајниот југоисток веќе ја опишавме, на југозапад преовладале комплетно аористот и имперфектот во зоната на претеритот, а на југоисток има јасна тенденција за ширење на сферата на употреба на аористот и имперфектот како општ претерит. Од претставената ситуација би можноло да се констатира дека зоната на ширење на аористот и имперфектот во сферата на општото минато време, во помал обем, се разбира, се забележува и во говорите од македонското западно наречје, особено во централните македонски говори, како и во говорите на македонското муслиманско население, ширејќи се на исток и во тиквешко-мариовските говори.

Анализата на текстовите од штипско-струмичките и малешевско-пиринските говори покажа дека во овие говори не се регистрираат примери во кои има мешање на употребата на определе-

ните и неопределените минати времиња. Раскажувањето на народните приказни тече со формите на сум-перфектот, а аористот и имперфектот се употребуваат само во директниот говор.

Оттука се доаѓа до констатација дека има територијално разграничување на македонските дијалекти во поглед на мешањето на определените и неопределените минати времиња при раскажувањето на македонските народни приказни. Така, станува јасно дека стилот на народниот раскажувач е условен од позицијата на посочените форми на минатите времиња во граматичките системи на одделните македонски дијалекти. Може да се рече дека во македонските западни говори, првенствено во централните македонски говори, како и во говорите на македонското муслиманско население, вклучувајќи ги и тиквешко-мариовските говори (како соседни на централните и преодни кон југоисточното македонско наречје) се чувствува поголем степен на губење на границата помеѓу минатото определено и минатото неопределено време на темпорален план, при што се засилува опозицијата помеѓу посочените глаголски форми на модален план, кој во литературата се определува како категорија *субјективус* – субјективен став на говорителот спрема минатиот настан што го исказува. Овој субјективен став, Фридман (2001 : 174) го определува како потврденост на информацијата исказана со формите на аористот и имперфектот, наспроти немаркираност на формите на сум-перфектот на овој план. Потврденоста на минатиот настан исказан со формите на аористот и имперфектот се докажува со тоа што овие форми никогаш не се употребуваат ако има сомневање во вистинитоста на настанот, а што се утврдува во контекстот. Што се однесува на минатото неопределено време, тоа нема единствено инваријантно значење. Конкретното значење се утврдува во контекстот, може да се констатира употреба на сум-перфектот како перфект, како немаркирано минато време, а како главно контекстуално значење на формите на сум-перфектот, Фридман ја посочува неафирмативноста на информацијата што се исказува и тоа токму поради јасната опозиција на овој план со формите на аористот и имперфектот.

Соодветната појасно издиференцирана модална маркираност на формите на сум-перфектот (наспроти чисто темпоралната) се утврдува и преку загубата на помошниот глагол во 3 л. еднина и

множина. Непотврденоста на настанот искажан со формите на 3 л. едн. и мн. е апсолутна, таа не зависи од контекстот. Ваквата констатација не важи за штипско-струмичките и малешевско-пиринските говори. Во овие говори сè уште може да се сретнат примери во кои не само што се чува помошниот глагол во 3 л. едн. и мн. туку има и примери во кои не може да стане збор дека искажаниот настан е непотврден од страна на говорителот, сп. *Ќе-ти-ја-д'ам ич'ерка-ми, 'ама с'амо юод-'услов ако-ми-'исијаниши јпр'i к'аула. Прв'ие к'аул – дами-ѓо-док'ариш з'ајако шо-ми-е-избег'ал фов-ѓор'аиша* (Негрево, Беровско 246).

Од еден ваков кус и тематски ограничен преглед со сигурност може да се констатира почеста употреба на аористот и имперфектот во западните македонски говори. Од една страна, може да се рече дека овде е пошироко застапена тенденцијата за ширење на употребата на минатото определено време во сферата на општиот претерит при што се судира со истата таква, (иако пошироко застапена функција) на минатото неопределено време. Од ситуацијата во јужните македонски говори е познато дека колку повеќе се шири зоната на употреба на аористот и имперфектот во сферата на претеритот толку повеќе се зголемува модалната маркираност на сум-перфектот, граден врз база на *л*-формите. Не треба да се губи од предвид дека во македонските западни говори за искажување на резултативност се шири употребата на *има*-перфектот, што уште повеќе ја ограничува сферата на употреба на сум-перфектот. Оттука и следува заклучокот дека модалната изнијансираност на формите на сум-перфектот е многу појасно издиференцирана во западните одошто во источните македонски говори.

Користена литература

- Видоески Б., *Текстови од дијалектизите на македонскиот јазик*, ИМЈ, Скопје 2000.
- Голомб З., *Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско)*, МЈ, XI–XII, ИМЈ, Скопје 1960/61, с. 113–182.
- Конески Б., *Граматика на македонскиот литеературен јазик*, Скопје 1982.
- Тополињска З., *Македонскиите дијалекти во Егејска Македонија*, Синтакса, I дел, МАНУ, Скопје 1995.
- Friedman A.V., *Evidentiality in the Balkans*. Center for the Study of the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe (OBTA), University of Warsaw, February 2001.